

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Раваго Хемикалс С.А. (Ravago Chemicals S.A.), со регистрирано седиште на 76-78, Руе де Мерл, Л 2146 Луксембург, Големото Војводство Луксембург, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 15.03.2022 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Раваго Хемикалс С.А. (Ravago Chemicals S.A.), со регистрирано седиште на 76-78, Руе де Мерл, Л 2146 Луксембург, Големото Војводство Луксембург ќе стекне самостојна контрола над Фарма Гревен ГмбХ (Pharma Greven GmbH), со регистрирано седиште на Хутрупер Хајди 90, 48268 Гревен, Германија, вклучително и неговите зависни друштва, преку купопродажба на удел, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 18.02.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Раваго Хемикалс С.А. (Ravago Chemicals S.A.), со регистрирано седиште на 76-78, Руе де Мерл, Л 2146 Луксембург, Големото Војводство Луксембург, со која Раваго Хемикалс С.А. Луксембург, Големото Војводство Луксембург, ќе стекне самостојна контрола над Фарма Гревен ГмбХ (Pharma Greven GmbH), со регистрирано седиште на Хутрупер Хајди 90, 48268 Гревен, Германија, вклучително и неговите зависни друштва, преку купопродажба на удел.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

Раваго Хемикалс С.А. е дистрибутер на хемиски материјали и специјални додатоци и зависно друштво во целосна сопственост на Раваго С.А. (Ravago S.A.), крајно друштво со контрола над Раваго групата на друштва, со регистрирано седиште на 76-78, Руе де Мерл, Л 2146 Луксембург (Луксембург). Раваго С.А. заедно со своите зависни друштва ја сочинува Раваго Групата на друштва. Раваго Групата е производител и дистрибутер на полимери, гуми и останати хемикалии.

Во Северна Македонија, Раваго Групата е присутна преку своите локални зависни друштва кои се ангажирани со дистрибуција на различни видови на пластика и хемиски производи, поточно:

- Друштво за трговија и услуги УЛТРАПОЛУМЕРС ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Бул. Јане Сандански бр. 22-1/3, Аеродром, Скопје, Република Северна Македонија,
- Друштво за трговија и услуги РАВАГО ХЕМИКАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Перо Наков бр. 144, Гази Баба, Скопје, Република Северна Македонија и
- Друштво за производство, трговија и услуги РЕСИНЕКС ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Перо Наков бр. 144, Гази Баба, Скопје, Република Северна Македонија)

Фарма Гревен ГмбХ е активно со дистрибуција на специјални хемикалии. Нема регистрирани зависни друштва во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф.Д-р Владимир Наумовски